

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ” Бамби” М.Каменица за учебната 2014/2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1859/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „БАМБИ“**  
**М.Каменица за учебната 2014/2015 година**

**Член1**

Советот на општина М.Каменица го усвои Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „БАМБИ“ М.Каменица за учебната 2014/2015 година.

Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „БАМБИ“ М.Каменица за учебната 2014/2015 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1860/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на ЈОУДГ” Бамби” М.Каменица за учебната 2015/2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1861/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За усвојување на Годишна Програма за работа на ЈОУДГ „БАМБИ“**  
**М.Каменица за учебната 2015/2016 година**

**Член1**

Советот на општина М.Каменица ја усвои Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „БАМБИ“ М.Каменица за учебната 2015/2016 година.

Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „БАМБИ“ М.Каменица за учебната 2015/2016 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1862/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Финансов извештај за извршено порибување на акумулацијата Калиманци и организирање на Куп натпревар во риболов за 2015 година на Здружение на риболовци “Шаран” М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1863/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**За усвојување на Финансов извештај за извршеното порибување на акумулацијата Калиманци и организирање на Куп натпревар во риболов за 2015 година на Здружение на риболовци “Шаран” М.Каменица.**

#### **Член1**

Советот на општина М.Каменица го усвои Финансовиот извештај за извршеното порибување на акумулацијата Калиманци и организирање на Куп натпревар во риболов за 2015 година на Здружение на риболовци “Шаран” М.Каменица.

Финансовиот извештај за извршеното порибување на акумулацијата Калиманци и организирање на Куп натпревар во риболов за 2015 година на Здружение на риболовци “Шаран” М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1864/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за периодот 01.01.2015 година до 30.09.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1865/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на Квартален извештај**

#### **Член 1**

Советот на Општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај на Буџетот на општина Македонска Каменица за 01.01.2015 година до 30.09.2015 година.

Кварталниот извештај на Буџетот на општина Македонска Каменица за период 01.01.2015 година до 30.09.2015 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1866/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Развојни Програми за 2016 година за општина М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1867/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За усвојување на Развојни програми**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица ги усвои Развојните програми за општина Македонска Каменица за 2016 година.

Развојните програми за општина Македонска Каменица за 2016 година се составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1868/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина М.Каменица за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1869/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Македонска Каменица за 2015 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица ја усвои измената на распоредот на средствата во Буџетот на општина Македонска Каменица за 2015 година

Измената на распоредот на средствата во Буџетот на општина Македонска Каменица за 2015 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1870/1.**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Програмата за работа на општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1871/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на Програмата за работа на општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година**

##### **Член1**

Советот на општина М.Каменица ја усвои Програмата за работа на општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година.

Програмата за работа на општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1872/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Финансов извештај по проектот Подготовка на физибилити студија за развој на ски-туризмот во планинските предели на општина М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1873/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на Финансов извештај по проектот Подготовка на физибилити студија за развој на ски-туризмот во планинските предели на општина Македонска Каменица**

##### **Член1**

Советот на општина М.Каменица го усвои Финансовиот извештај по проектот Подготовка на физибилити студија за развој на ски-туризмот во планинските предели на општина Македонска Каменица.

Финансовиот извештај по проектот Подготовка на физибилити студија за развој на ски-туризмот во планинските предели на општина Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1874/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска документација.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1875/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15), Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планската документација (Сл. весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 162/12) и член 21 од Статутот на општина М. Каменица (Сл. гласник на општина М. Каменица бр.4/05), Советот на општина М. Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

### **О Д Л У К А**

За вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска документација

#### **Член 1**

За поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти на територијата на општина Македонска Каменица кои се надвор од постојните урбани опфати на населените места во општината од следните лица:

1. Јован Стоиловски со адреса на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.3416 во м.в.,Брезовиќ,, КО Моштица, општина Македонска Каменица.
2. Александар Стојковски со адреса на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 1 и помошен објект и гаража означени како зграда бр.2 и 3 изградени на КП бр.4754 во м.в.,Рид,, КО Моштица, општина Македонска Каменица.

3. Трајан Јангеловски со адреса на живеење на ул.,„Методи Митевски-Брицо,,бр.5/2-1 во Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект викенд куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.5512/2 во м.в.,„Стоилов рид,, КО Моштица, општина Македонска Каменица.

4. Ванчо Стојковски со адреса на живеење во с.Моштица во Македонска Каменица, кој бара утврдување на правен статус на бесправен објект индивидуална станбена куќа, означена како зграда број 1 изградена на КП бр.4037 во м.в.,„Грмаѓе,, КО Моштица, општина Македонска Каменица.

Советот на општина Македонска Каменица констатира дека може да се изврши проширување на урбаниот плански опфат на населените места и бесправните објекти да се вклопат во идните урбанистички планови.

## Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр.08-1876/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М. Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски спец. интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување за барање за исплата на парични средста на Соња Стојчевска во износ од 30.000,00 денари од М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1877/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на барање за исплата на парични средства**

#### **Член 1**

Советот на општина М.Каменица го усвои барањето на Соња Стојчевска од М.Каменица за парична помош за болничко лекување на нејзината ќерка.

Барањето на Соња Стојчевска е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Од Буџетот на општина М.Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Соња Стојчевска од М.Каменица.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1878/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување за барање за исплата на парични средства на Гоце Иванов од с.Моштица во износ од 30.000,00 денари.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1879/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на барање за исплата на парични средства**

#### **Член 1**

Советот на Општина М.Каменица го усвои барањето на Гоце Иванов од с.Моштица за парична помош за болничко лекување .

Барањето на Гоце Иванов од е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Од Буџетот на општина М.Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Гоце Иванов од с.Моштица.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1880/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување за барање за исплата на парични средства на Горан Огнановски од М.Каменица во износ од 10.000,00 денари за снимање на видео запис за авторска песна.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1881/1**  
**13.11.2015 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 13.11.2015 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на барање за исплата на парични средства**

#### **Член 1**

Советот на општина М.Каменица го усвои барањето на Горан Огнановски од М.Каменица за исплата на парични средства за делумно покривање на трошоците за снимање на видео запис за авторска песна.

Барањето на Горан Огнановски од М.Каменица за исплата на парични средства е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Од Буџетот на општина М.Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 10.000,00 денари на сметката на Горан Огнановски од М.Каменица.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1882/1**  
**13.11.2015г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**